


# ВЕЖБА 5

# УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2

## зимски семестар 2022-23

## Задача 5



# УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2


## зимски семестар 2022-23

### Уредување на дел од дворот на Архитектонскиот факултет

Да се изработи проект за уредување на дел од дворот на Факултетот со почитување на следниве услови:

- да се обезбеди паркинг за најмалку 160 возила, при што на ниво на партер паркираат 20% од возилата во рамките на кои треба да се обезбеди вкупниот потребен број паркинзи за лица со посебни потреби;
- надземниот паркинг да се организира во рамките на површината обоена во сива боја;
- за останатите возила да се обезбеди паркирање во подземни нивоа;
- котата на коловозот е на 0.00м, а на подот на подземниот паркинг започнува на -3.0м;
- подземниот паркинг треба да се организира во рамките на границите на подземната градежна линија (ПГЛ);
- при планирањето на подземниот паркинг да не се користи делот од површината под новопланираниот објект кој влегува во (ПГЛ);
- пристапот до подземниот паркинг е преку двосмерна права откриена рампа;
- да се обезбедат пешачки излези од подземниот паркинг (Rmax.30m) и да се прикаже носивата конструкција на подземниот паркинг;
- да се обезбеди непречен пешачки пристап кон постојните влезови на објектот, а три влеза (од вкупно 4) да се направат пристапни за лица со посебни потреби;
- да се обезбеди пристап од страната на автобуската станица на бул. „Партизански одреди“, вклучувајќи и пристап за лица со посебни потреби;
- да се обезбеди континуирано пешачко движење по оската југоисток – северозапад;
- при партерното уредување предност да имаат тековите на пешачко движење, а пешачките површини и позициите на високо зеленило да се определат без детално да се уредуваат;
- постојните гаражи и бараки на локацијата се отстрануваат;
- да се прикажаат висинските коти и наклоните и должините на пристапните рампи за колски и пешачки сообраќај;

Вежбата се работи во размер М = 1:500 на А3 формат или на проширен А3 формат (29.7/42++)




- РЛ опфат
- РЛ регулациона линија
- ГЛ градежна линија
- Пом.ГЛ градежна линија (помошна)
- ПГЛ/З градежна линија (подземна)
- ▲ влез
- места за пристап со рампи
- мах. дозволена површина за надземен паркинг


M 5000 / A3



## ПРАВИЛНИ РАДИУСИ, ШИРИНА НА КОЛОВОЗ СПОРЕД НОРМАТИВИТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ



**ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА РАМПАТА И РЕШЕНИЕ НА НАДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ**




- опфат
- РЛ регулациона линија
- ГЛ градежна линија
- Ком.ГЛ градежна линија (помошна)
- ПГЛ/З градежна линија (подземна)
- ▲ влез
- места за пристап со рампа
- мах. дозволена површина за надземен паркинг

5000 / A3



## ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА РАМПАТА И РЕШЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ СО ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА КОНСТРУКТИВЕН СИСТЕМ



- опфат
- регулациона линија
- градежна линија
- градежна линија (помошна)
- градежна линија (подземна)
- ▲ влез
- места за пристап со рампа
- маx. дозволена површина за надземен паркинг

ДОМИНАНТНИ ПЕШАЧКИ ПРАВЦИ ВО ЛОКАЦИЈАТА И ВЕРТИКАЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ ЈАДРА

